



Република Северна Македонија
Државен завод за статистика

Образец ИНВ. 1

Член 26 и член 30 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/20) и Програмата за статистички истражувања за периодот 2023-2027 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.29/23).

СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ЗА 2023 ГОДИНА

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат индивидуални податоци, заштитени со Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели

Деловен субјект-назив

(единицата во состав, локалната единица, го впишува својот назив и полниот назив на субјектот во чиј состав е)

Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС)

Општина

Населено место

Улица

Куќен број

Телефон

Е-пошта

Сопственост

Дејност според НКД Рев.2

Потекло на основачкиот капитал - да се впише соодветната шифра на потеклото: домашен - 1; странски - 2; мешовит - 3.

Број на дејности односно локации на инвестиции во основни средства (се однесува на табела 4)

Табела 1. Извршени исплати во 2023 година за набавки на основни средства¹⁾²⁾

Ред. Бр.	Во илјади денари
1.1	Исплатено во 2023 година за набавки на основни средства (1.1=1.11+1.14+1.17+1.21)
1.11	Од сопствени средства (1.12+1.13)
1.12	од денарска сметка
1.13	од девизна сметка ³⁾
1.14	Од здружени средства (1.15+1.16)
1.15	на домашни соинвеститори
1.16	на странски соинвеститори (да се наведе називот на државата)
1.17	Искористени финансиски кредити (1.18 до 1.20) ⁴⁾
1.18	кај домашните банки
1.19	кај странски кредитори (да се наведе називот на државата)
1.20	кај домашни кредитори, како и од кредити пласирани преку банки по комисиони работи
1.21	Од средства на фондовите, органите на државната власт и органите на локалната самоуправа

Табела 2. Временски разграничувања меѓу исплатите за набавки на основни средства и остварените набавки со состојба на 31.12 2023 година

Ред. Бр.	Во илјади денари
2.1	Исплатено во 2023 година за набавки на основни средства (2.11 до 2.15)=(1.1)
2.11	За извршени работи и набавки во текот на 2023 година
2.12	За подмирување на обврските од 2022 год. и порано кон изведувачите на работи, испорачувачите на опрема и сл.
2.13	За отплата на искористени комерцијални кредити за набавки на основни средства во 2022 година и порано, во земјата и во странство
2.14	За подмирување на закупнината за основни средства набавени преку финансиски лизинг во 2022 година и порано, кон закупаваците на основни средства
2.15	За аванси дадени во 2023 година, по одбивање на пресметаниот дел под 2.11
2.2	Извршени, а неплатени работи и набавки во текот на 2023 година (2.21 до 2.24)
2.21	Краткорочни неподмирени обврски за остварени работи и набавки на основни средства во текот на 2023 година кон изведувачите на работите, испорачувачите на опрема и други
2.22	Искористени комерцијални кредити за остварени набавки на основни средства во текот на 2023 година, во земјата и во странство
2.23	Набавени основни средства преку финансиски лизинг во текот на 2023 година од закупаваците на основни средства, за коишто не е платена закупнина во 2023 година
2.24	Платени аванси во поранешни години, а пресметани во текот на 2023 година, за извршени работи и испорачана опрема во 2023 година
2.3	Вредност на основните средства произведени и задржани од производителот за сопствена употреба во 2023 година. Да се наведе описно _____ и со ред. бр. од таб. бр. 3 _____ за кој вид основно средство се однесува податокот
2.4	Вредност на основните средства набавени преку трампа (компензација) во 2023 година
2.5	Вредност на основните средства примени како капитални трансфери во натура и донации во 2023 година
2.6	Вредност на набавките на основни средства во 2023 година (2.11+2.2+2.3+2.4+2.5)=(кол. 2+3) од таб. 3

Со овој извештај не се опфаќа ревалоризацијата на инвестициите.

¹⁾ Се опфаќаат само извршените исплати во текот на годината (без пренесено салдо, сторно и прекнижување и без остварени, но неплатени набавки). Во исплатата за набавки на основни средства се вклучуваат и курсните разлики кои се платени во извештајната година за набавки остварени во таа година и порано. Не се опфаќаат исплатите за ставките 3.6, 3.7 и 3.8 од табела 3.

²⁾ Во исплатата за набавки на основни средства се вклучуваат отплатите на комерцијалните кредити и закупнината на основните средства добиени преку финансиски лизинг.

³⁾ Да се опфатат и исплатите на девизни средства по дадена денарска противвредност кај банките.

⁴⁾ Без отплатата на ануитетите по финансиските кредити.

Табела 3. Инвестиции во основни средства според видот

Табела 3. Инвестиции во основни средства според видот															во илјади денар									
Ред. број	а	Вкупно 1=2+3-4	Набавки на основни средства					Отуѓување																
			набавени нови					набавени постоечки																
			во 2023 година ⁵⁾					(половни) во 2023 година ⁶⁾																
1			2			3			4															
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
3.1	ВРЕДНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО 2023 ГОДИНА (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)																							
3.1	Градежни работи (3.11+3.12+3.13+3.14+3.15)																							
3.11	Станбени згради - Станови и куќи за живеење																							
3.12	Нестанбени згради (индустриски, земјоделски и останати стопански згради, магацини, администрат.																							
3.13	згради, училишни згради, болници, културно-просветни и верски згради, спортски сали и сл.)																							
3.13	Нискоградба (железнички пруги, патишта, мостови, тунели, надвозници, електрични и ТТ водови и кабли, жичари, нафтови, гасоводи, спортски игралишта и сл.)																							
3.14	Хидроградба (брани и насили за акумулации, базени, цевоводи за довод на вода, водовод и канализација, регулирање на водни текови и сл.)																							
3.15	Подобрување на земјиштето (заштита од поплави, канали, хидротехнички мерки, мелiorации и сл.)																							
3.2	Машини и опрема (3.21+3.22)																							
3.21	Транспортна опрема (3.211+3.212+3.213)																							
3.211	Патнички автомобили																							
3.212	Товарни возила																							
3.213	Други возила и опрема																							
3.22	Други машини и опрема (3.221+3.222+3.223+3.224+3.225+3.226+3.227+3.228)																							
3.221	Метални конструкции																							
3.222	Енергетски машини, машини алатки и други машини за општи и специјални намени																							
3.223	Машини за земјоделството и трактори																							
3.224	Компјутери, компјутерска опрема-периферни единици, печатари, скенери и сл. (компјутерските програми прикажете ги под 3.441)																							
3.225	Други електрични машини и апарати (електрични мотори, генератори, трансформатори, опрема за дистрибуција на електрична енергија и др.)																							
3.226	Електронска опрема и апарати (радио, телевизиска и комуникациска опрема и апарати)																							
3.227	Медицинска опрема и прецизни оптички инструменти																							
3.228	Мебел, библиотеки, нагледни средства, музички инструменти, спортски справи и друга опрема																							
3.23	*Наведете ја вредноста на машините и опремата од домашно производство ⁷⁾																							
3.3	Култивирани (одгледувани) средства (3.31+3.32)																							
3.31	Основно стадо (приплоден и работен добиток, освен добиток за колење)																							
3.32	Посумување и долгогодишни насади																							
3.4	Производи на интелектуална сопственост (3.41+3.42+3.43+3.44+3.45+3.46)																							
3.41	Истражување и развој (набавка на патенти, авторски права, лиценци и сл.)																							
3.42	Истражување и развој развиени за сопствени потреби ⁸⁾																							
3.43	Рудни истражувања																							
3.44	Компјутерски софтвер и бази на податоци (3.441+3.442+3.443+3.444)																							
3.441	Набавен софтвер (софтверските лиценци се вклучуваат)																							
3.442	Софтвер развиен за сопствени потреби ⁸⁾																							
3.443	Набавени бази на податоци																							
3.444	Бази на податоци развиени за сопствени потреби ⁸⁾																							
3.45	Забава, литературни и уметнички оригинали (филмови, радио и ТВ програма, музички дела и сл.)																							
3.46	Други нематеријални основни средства (специјализирани знаења)																							
3.5	Трошоци поврзани со трансфер на сопственоста на произведените средства - земјата (трошоци за посредување, проценители, адвокати, инженери, аукциски трошоци, даноци и сл.)																							
3.6	Вредност на земјата (вклучува: земјишта, подземни наоѓалишта, шуми, води)																							
3.7	Концесии, лиценци, останати договори (дозволи) за работа и сл. права неспомнати погоре																							
3.8	Предмети од вредност (скапоцени камења и метали како дијаманти, немонетарно злато, платина, сребро, накит од скапоцени камења, антиквитети и колекционерски предмети)																							

⁵⁾ Увеанените половини основни средства или купените половини основни средства од домаќинствата, да се евидентираат во соодветната ставка во колоната 2 како набавка на нови основни средства. Набавката на нови основни средства опфаќа, исто така, и реновирања, реконструирања или проширувања кои значајно го зголемуваат продуктивниот капацитет или го продолжуваат векот на користење на постоечкото средство. Овие подобрувања се третираат како дел од набавките на нови основни средства, иако тие физички функционираат како дел од постоечките средства.

⁶⁾ Како отпѓување (дезинвестиција) треба да се опфати вредноста на продадените постоечки основни средства според купопродажниот договор, отстапените основни средства при трампа (компензација) и дадените основни средства како трансфер на капитал во натура, како и трошоците за трансфер на сопственоста на земјата направени од продавачот на земјата.

⁷⁾ Вредноста на машините и опремата од домашно производство е помала или еднаква на вредноста од ставка 3.2 Машини и опрема

⁸⁾ Вклучува трошоци кои се направени од ангажираните лица односно соодветната организациона единица, а се однесува на платите на вработените и други трошоци поврзани со оваа активност. Доколку не располагаат со точни податоци, направете проценка.

ИЗВОД ОД УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ

Правна основа за реализација на ова статистичко истражување е Законот за државната статистика во согласност со кој извештајните единици се должни на Државниот завод за статистика да му доставуваат статистички податоци утврдени со Програмата за статистички истражувања за периодот 2023-2027, без надомест.

Податоците што се прибираат со ова статистичко истражување претставуваат индивидуални податоци кои се заштитени со Законот за државната статистика.

Индивидуалните податоци може да се користат единствено за статистички цели кои се утврдени со Програмата, како и за цели во согласност со Законот за Државната статистика. Поединечно овие податоци не може да се компилираат или да се стават во други збирки на податоци што се користат за нестатистички цели.

Со извештајот ИНВ.1 се прибираат податоци за инвестиции од сите претпријатија, трговски друштва и други правни лица од приватната, задржната, мешовитата и државната сопственост, во земјата, без оглед на тоа дали се во редовна или пробна работа, во основање (изградба) или ликвидација и стечај, ако се непосредни инвеститори.

Претпријатијата, трговските друштва и другите правни лица кај кои во текот на годината се случиле статусни промени, го пополнуваат извештајот ИНВ.1 на ист начин како и завршната сметка, која ја предаваат во Централниот регистар и тоа за следните периоди: а) од почетокот на годината до моментот на статусната промена и б) од моментот на статусната промена до крајот на годината.

Со извештајот ИНВ.1 се опфаќаат инвестициите на крајниот корисник, т.е. непосредниот инвеститор (или оној што инвестира во негово име), така што не се вклучуваат издатоците во облик на дотации и пренос на паричните средства за кредитирање и финансирање на инвестициите на други претпријатија, трговски друштва или други правни лица (орочување, задолжително издвојување и сл.), како ни пренос за учество.

Претпријатијата, трговските друштва и другите правни лица што во текот на извештајната година немале никакви инвестиции го враќаат празен и потпишан извештајот на Државниот завод за статистика.

Исплати за набавки на основни средства се паричните вложувања во основни фондови во текот на годината, без оглед дали и кога е извршена нивната изградба, изработка или набавка. Со овие исплати се опфаќаат и отплатите на комерцијални кредити извршени во текот на годината, како и закупнината на основните средства набавени преку финансиски лизинг. Како набавки на основни средства се опфаќаат и вредноста на набавените основни средства преку финансиски лизинг, вредноста на основните средства произведени и задржани од производителот за сопствена употреба, вредноста на основните средства набавени преку трампа (компензација) и вредноста на основните средства примени како капитални трансфери во натура.

Инвестициите во основни средства во текот на извештајната година ја претставуваат вкупната вредност на набавките на основни средства намалена за отуѓувањата (продажбите) на основни средства во текот на пресметковниот период, плус одредени додатоци на вредноста на непроизведените средства. **Постојат следниве главни видови инвестиции во основни средства:**

- Набавки намалени за отуѓувањата (продажбите) на нови и постојни материјални основни средства, групирани според видот на средството во: 1. станбени згради, 2. нестанбени згради, 3. нискоградба и хидроградба, 4. поголеми подобрувања (унапредувања) на материјалните непроизведени средства, 5. транспортна опрема, 6. други машини и опрема и 7. култивирани (одгледувани) средства.

- Набавки намалени за отуѓувањата (продажбите) на нови и постојни нематеријални основни средства (производи на интелектуална сопственост) групирани според видот на средството во: 1. истражување и развој, 2. рудни истражувања, 3. компјутерски софтвер и бази на податоци, 4. забава и литературни и уметнички оригинали и 5. други нематеријални основни средства (специјализирани знаења).

- Трошоци поврзани со трансфер на сопственоста на непроизведените средства што ги опфаќаат сите трошоци поврзани со купување и продажба на земјата, без да се вклучи вредноста на продажбата, односно купувањето на земјата.

Производите на интелектуална сопственост се резултат на научни истражувања, развојни проекти, испитувања или иновации кои водат до знаење што истражувачите (пронаоѓачите) може да го продадат на пазар или самите да го искористат во производството, бидејќи користењето на знаењето е ограничено со правна или со друг вид заштита.

Предметите од вредност се нефинансиски стоки чија главна употреба не е во производството, не се расипуваат (физички) со текот на времето во нормални временски услови, а се набавени и се чуваат заради складирање на вредноста.

Вредноста на отуѓувањата (продажбите) ги опфаќа: вредноста на продадените постојни основни средства, вредноста на постојните основни средства дадени при трампа (компензација) и вредноста на постојните основни средства дадени како трансфери на капитал во натура.

При самото пополнување на образецот за инвестиции во основни средства “Годишен извештај за инвестиции во основни средства во деловните субјекти” ИНВ.1 за 2023 г. посебно внимание треба да се обрне на:

- меѓусебната поврзаност и условеност на табелите во образецот

Вредноста на ставката на 2.1 треба да е еднаква на вредноста на ставката 1.1; збирната вредност на колоните 2 и 3— набавка на нови и постоечки основни средства од ставка 3 треба да е еднаква на вредноста на ставката 2.6; збирната вредност на ставката 4 треба да е еднаква на вредноста на колона 1 од ставката 3 која е евентуално може да биде намалена за вредноста на отуѓувањето- дезинвестицијата.

- расчленување на машините и опремата

По расчленувањето на ставката 3.2 Машини и опрема (во групите 3.21 Транспортна опрема и 3.22 Други машини и опрема) доколку постои набавка на инвестициони средства од домашно потекло истата да се наведе во ставка 3.23. Наведената вредност на ставката 3.23 едновременно е содржана во аналитичките групи на машини и опрема односно нивните зборови.

- пополнувањето на табела 4

Треба да се расчленат податоците за инвестиции според дејностите и општините во кои се вложува. Шифрите на дејностите да се евидентираат според Националната класификација на дејности (НКД Рев.2), а дејноста може да се даде и описно за секоја деловна единица.

За сите проблеми при пополнувањето на извештајот, обратете се на телефон 02/ 3295-685 и 02/3295-785.